

| | |
|------------------------------------|---|
| Предмет | НАУЧНИОТ ТРУД: ДА СЕ НАПИШЕ И ДА СЕ ОБЈАВИ |
| Студиска програма | Општа медицина |
| Код | СМ-И-15 |
| Студиска година | по избор |
| Семестар | Зимски |
| Вкупно часови | 15 |
| Кредити | 1 |
| Вид на предмет | Изборен |
| Предуслови | Добиен потпис од Основи на научна работа. Мали групи од 10 до 20 студенти. |
| Изведува | Катедра по имунологија |
| Одговорен наставник | Доц. д-р Дејан Трајков |
| Адреса | Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институт, Медицински факултет, 1000 Скопје, Република Македонија. Тел.: +389-2-3110556; Факс: +389-2-311055, http://www.iibhg.ukim.edu.mk |
| Клучни зборови | Медицински факултет, додипломска настава, високи стручни школи, изборен предмет, научниот труд: да се напише и да се објави. |
| Учебни цели | <ol style="list-style-type: none"> 1. Да препознае и да употребува научен начин на размислување; 2. Да знае што е научно истражување; 3. Да користи научна информација; 4. Да направи класификација на научните трудови; 5. Да приготви научен труд; 6. Да изнесе научен труд. |
| Кратка содржина | <p>Теоретска настава:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Особености на науката, варијабли, индукција и препознавање облици, дедукција и логика, експериментални методи, клиничко испитување и пракса базирана на докази, митот за објективност, испитувањето докази и научен напредок, согледување, научниковиот свет и научникот. • Запознавање со класификацијата на научните дела, трудови во списанија, тези, книги, трудови на научни собири, научни извештаи, електронски изданија, рецензирањето трудови, авторите и нивните права. <p>Практична настава:</p> <p>Расчленување на структурата и содржината на научен труд, приготвување табели и слики, равенки и формули, приготвување индекси, поправање отисоци, кратенки и симболи, собирање и цитирање литература, оценување цитираност на еден труд или автор, изнесување труд на научен собир и јавна одбрана на теза.</p> |
| Организација | <p>Теоретска настава: 8 часа</p> <p>Семинарска настава: 7 часа</p> |
| Методи на учење | <ul style="list-style-type: none"> • Теоретска настава во мали групи. • Семинарска настава во мали групи (СКОРПИО). • Семинарска работа. |
| Предвидени учебни резултати | <p>Знаење и разбирање: Студентите ќе се стекнат со знаење да препознаат и да употребуваат научен начин на размислување, да знаат што е научно истражување, да користат научна информација, да направат класификација на научните трудови.</p> <p>Клучни вештини: Студентите ќе можат да расчленат структура и содржина на научен труд, да приготват делови од труд, да соберат и да цитираат литература, да оценат цитираност на еден труд и/или автор, да изнесат научен труд.</p> |
| Специфични | |

| <p>препораки за настава</p> | <p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности за да добие потпис.</p> <p>Бодување на активностите на студентот:</p> <table border="1" data-bbox="531 405 1273 636"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава*</td> <td>20</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Вежби</td> <td>24</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Семинари</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Писмена проверка (тест)</td> <td>24</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Практичен испит</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>76</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Теоретска настава: 8 часа по 3 бода Практична настава: присуство: 7 часа x 1 бод активност: 7 x 3 бода</p> <ul style="list-style-type: none"> • За да пристапи студентот кон испит потребно е да има потпис во индекс од научниот труд; да се напише и да се објави и потпис од основи на научна работа. | Вид на активност | Бодови | | минимум | максимум | Теоретска настава* | 20 | 24 | Вежби | 24 | 28 | Семинари | 0 | 8 | Писмена проверка (тест) | 24 | 30 | Практичен испит | 8 | 10 | Вкупно: | 76 | 100 |
|-----------------------------|---|------------------|--------|--|---------|----------|--------------------|----|----|-------|----|----|----------|---|---|-------------------------|----|----|-----------------|---|----|----------------|-----------|------------|
| Вид на активност | Бодови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | минимум | максимум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Теоретска настава* | 20 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вежби | 24 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семинари | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Писмена проверка (тест) | 24 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практичен испит | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вкупно: | 76 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Проверка на знаењата</p> | <p>Проверка на знаењата:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Писмена проверка (30 тест прашања). 24 - 30 бода • Практичен испит: една задача. 8 - 10 бода • Семинарска работа. <i>Писмен дел:</i> Се приготвува и се поднесува во печатена и во електронска форма семинарски труд од областа на генетската еволуција на човекот со обем од околу 10 страници со сите елементи на труд (извадок, вовед, материјал и методи, резултати, дискусија, литература). <i>Усен дел:</i> Се приготвува 10 мин предавање во Пауер Поинт и се изнесува јавно пред членовите на Катедрата и пред студентите од својата генерација. <p>Добиената оценка нумеричка</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Учебни помагала</p> | <p>Основни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спироски МЖ. Научниот труд - Да се напише и да се објави. Институт за имунобиологија и хумана генетика: Скопје, 2002. <p>Дополнителни: Дополнителната литература ќе биде објавена на првиот час од теоретската настава, односно заедно со основната ќе биде објавена на огласна табла и/или на интернет страницата на факултетот (www.medf.ukim.edu.mk) и на Институтот (www.iibhg.ukim.edu.mk).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |